

Извештај на независниот ревизор

До акционерите на

Клириншка Куќа Клириншки Интербанкарски Системи АД, Скопје

Грант Торнтон ДОО

Св. Кирил и Методиј 526-1/20

1000 Скопје

Северна Македонија

Т +389 (0)2 3214 700

Ф +389 (0)2 3214 710

Е Contact@mk.gt.com

Даночен број: 4030003475973

Извештај за посебните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на посебните финансиски извештаи на Клириншка Куќа Клириншки Интербанкарски Системи АД, Скопје ("Друштвото"), составени од посебен извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2024 година, посебен извештај за сеопфатната добивка, посебен извештај за промените во капиталот и посебен извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајни сметководствени политики и други објаснувачки информации, вклучени на страните 3 до 34.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да дадеме мислење за овие посебни финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на посебните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење


Наше мислење е дека придружните посебни финансиски извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Клириншка Куќа Клириншки Интербанкарски Системи АД, Скопје на 31 декември 2024 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на посебниот годишен извештај за работењето на Друштвото за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на посебниот годишен извештај, со посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека историските финансиски информации објавени во посебниот годишен извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година.



Сузана Ставриќ
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје



Сузана Ставриќ
Овластен ревизор

Скопје, 2 мај 2025 година


² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година


Посебен извештај за финансиската состојба

	Белешка	31 декември 2024 000 мкд	31 декември 2023 000 мкд
Средства			
Парични средства и парични еквиваленти	5	3,045	2,622
Орочени депозити	6	10,471	10,121
Побарувања за провизии и надомести и останати средства	7	80,044	72,827
Побарувања за данок на добивка		1,215	2,290
Вложувања кои се чуваат за тргување	8	161,052	134,546
Вложувања во подружници	9	7,996	7,996
Недвижности и опрема	10	134,014	164,726
Нематеријални средства	11	144,404	99,984
Вкупно средства		542,241	495,112
Обврски			
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	12	31,769	23,661
Вкупно обврски		31,769	23,661
Капитал	13		
Акционерски капитал		244,340	244,340
Резерви		227,112	203,381
Акумулирана добивка		39,020	23,730
Вкупно капитал и резерви		510,472	471,451
Вкупно обврски и капитал и резерви		542,241	495,112

Овие посебни финансиски извештаи се одобрени од Надзорниот одбор на Друштвото на ден 29 април 2025 година и се потпишани во име на Друштвото од:


 Васко Атанасов
 Директор
 Дирекција за правни работи,
 финансирање, кадри и општи работи


 Дане Магденовски
 Овластен сметководител
 Број на лиценца 0101457


 Горан Анастасовски
 Генерален директор



Посебен извештај за сеопфатната добивка

	Белешка	Година што завршува на 31 декември 2024 000 мкд	31 декември 2023 000 мкд
Приходи од провизии и надомести		228,318	214,899
Расходи за провизии и надомести		(1,123)	(955)
Нето приходи од провизии и надомести	14	227,195	213,944
Приходи од камата	15	350	213
Добивка од промените на објективната вредност на вложувања кои се чуваат за тргување	8	3,906	3,895
Останати приходи од дејноста	16	133,456	120,292
Приходи од дејноста		364,907	338,344
Трошоци за вработени	17	(161,998)	(151,713)
Депрецијација и амортизација	10, 11	(48,857)	(49,989)
Нето (расходи) од курсни разлики		(228)	(355)
Останати деловни трошоци	18	(113,728)	(112,557)
Добивка пред оданочување		40,096	23,730
Данок на добивка	19	(1,076)	-
Добивка за годината		39,020	23,730
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		39,020	23,730
Заработувачка по акција (денари по акција)			
- Основна и разводнета	20	1,597	971

Посебен извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал	Законски резерви	Фонд за ризици од работење	Реинвестирана добивка	Акумулирана добивка	Вкупно
На 1 јануари 2024 година	244,340	48,868	38,944	115,569	23,731	471.452
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Дивиденда во паричен облик	-	-	-	-	-	-
Реинвестирана добивка	-	-	-	22,544	(22,544)	-
Издојување за фонд за ризици од работењето	-	-	1,187	-	(1,187)	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	-	1,187	22,544	(23,731)	-
Добивка за годината	-	-	-	-	39,020	39,020
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка за годината</i>	-	-	-	-	39,020	39,020
На 31 декември 2024 година	244,340	48,868	40,131	138,113	39,020	510,472
На 1 јануари 2023 година	244,340	48,868	36,829	87,610	42,291	459,938
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Дивиденда во паричен облик	-	-	-	-	(12,217)	(12,217)
Реинвестирана добивка	-	-	-	27,959	(27,959)	-
Издојување за фонд за ризици од работењето	-	-	2,115	-	(2,115)	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	-	2,115	27,959	(42,291)	(12,217)
Добивка за годината	-	-	-	-	23,730	23,730
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка за годината</i>	-	-	-	-	23,730	23,730
На 31 декември 2023 година	244,340	48,868	38,944	115,569	23,730	471,451

Посебен извештај за паричните текови

Белешка	Година што завршува на	
	31 декември 2024	31 декември 2023
	000 мкд	000 мкд
Парични текови од оперативни активности		
Добивка за годината пред оданочување	40,096	23,730
Корегирана за:		
Депрецијација и амортизација	48,857	49,989
Исправка на вредност на побарувања	3	-
Приходи од камати	(350)	(213)
Директен отпис на побарувања	-	28
Приходи од провизии и надомести	(228,318)	(214,899)
Приходи од продажба на недвижности и опрема	(26)	(38)
Приходи од отпис на обврски	-	-
Приходи од дивиденди	(28,000)	(26,000)
Приходи од усогласување на објективна вредност на удели	(3,906)	(3,895)
	(171,644)	(171,298)
Промена во останати обврски	(4,081)	9,585
	(171,644)	(161,713)
Наплатени камати	-	280
Наплатени провизии	228,439	215,775
Платен данок од добивка	-	(28)
Нето парични текови од оперативни активности	52,714	54,314
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на недвижности и опрема	(14,704)	(37,987)
Набавка на нематеријални средства	(47,862)	(62,058)
Прилив од орочени депозити	-	10,000
Вложувања во депозити	-	(10,000)
Прилив од финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби	260,900	287,000
Вложувања во финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби	(287,406)	(254,395)
Прилив од дивиденди	28,000	26,000
Нето парични текови користени за инвестициони активности	(61,072)	(41,440)
Парични текови од финансиски активности		
Исплата на дивиденди	-	(12,217)
Нето парични текови користени за финансиски активности	-	(12,217)
Нето промена на парични средства и еквиваленти	423	657
Парични средства и еквиваленти на почетокот	2,622	1,965
Парични средства и еквиваленти на крајот	5	3,045
	3,045	2,622